

ПРОМОЦИЈА НА НОВАТА КНИГА НА ИСТОРИЧАРОТ АЛЕКСАНДАР ДОНСКИ

Деновиве излезе од печат книгата "Македонското потекло на некои од американските претседатели" од историчарот Александар Донски. Во неа се опфатени роднинските врски на единаесет американски претседатели со античко-македонската династија, со Самуиловата династија и со Македонската династија која владеела со Византија.

те и со подоцнежните европски кралски и аристократски семејства. Неодамна и агенцијата "Ројтерс" објави извештај со кои кралски семејства роднински е поврзан Џорџ Буш. За европските кралски и аристократски семејства, пак, се знае дека делумно крвно биле поврзани со ерменските династии на Багратуните и Арсакидите (со кои се поврзувале, главно, во периодот

■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

Меѓу овие претседатели се и неколу познати имиња: Џорџ Вашингтон, Томас Џеферсон, Френклин Делано Рузвелт, Ричард Никсон, како и сегашниот претседател Џорџ Вокер Буш и неговиот татко. Донски потенцира дека не тврди оти овие претседатели биле "Македонци", туку само дека имале далечна роднинска врска со македонските династии. Тој потсетува дека, според американските генеолози, дел од американските претседатели роднински се поврзани со средновековни-

на Крстоносните војни). Во династијата на Арсакидите (која владеела од 62 до 428 година), се знае дека имало и античко-македонска крв преку мажењето на ќерката на Антиох Први Теос со кралот Артавасдес Први. Таа, пак, потекнувала од династијата на Птолемиите (за што постојат докази од античките извори, кои се посочени), а основачот на оваа династија Птолемеј Први бил роднински поврзан со античко-македонската династија, чиј зачетник бил Темен (кој живеел



АМЕРИКАНСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ СО ДЕЛУМНО МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО!

"Меѓу американските претседатели кои имаат делумно македонско потекло се Џорџ Вашингтон, Томас Џеферсон, Френклин Рузвелт, Ричард Никсон, како и актуелниот претседател Џорџ Буш", вели авторот Александар Донски.

Донски потенцира дека не тврди оти овие претседатели биле "Македонци", туку само дека имале далечна роднинска врска со македонските династии. Тој потсетува дека, според американските генеолози, некои американски претседатели роднински се поврзани со средновековните и со подоцнежните европски кралски и аристократски семејства.

во IX, а можеби и X век пред Христа). Сè ова во книгата е поткрепено со претставување на идентитетот на сите припадници на овие родословни линии, во конкретниов случај, почнувајќи од основачите на македонските династии, па сè до спомнатите американски претседатели. Во моментот книгата се преведува на англиски јазик, а Донски планира со помош на исељениците, да ја дистрибуира до повеќе значајни поединци и субјекти во САД и во светот.